

Вила ЕЛЕКТРА – Пефкохори

Вилата се наоѓа покрај црквата, во непосредна близина на центарот, во мирниот дел на Пефкохори, оддалечена на околу 350 м. од плажа. Вилата располага со двокреветни и трокреветни студија опремени со кујна, два или три кревети или француски кревет, тоалет, тераса, ТВ, клима...

КАСАНДРА студио / апартамент (7 ноќевања)	наем	МАЈ		ЈУНИ				ЈУЛИ				АВГУСТ				СЕПТЕМВРИ				
	термин	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22
	ноќевања	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
ELEKTRA "B" (tv,ac) Пефкохори	STD 1/2 (2 лица)	112	140	174	192	211	232	255	280	308	330	330	330	330	300	261	218	174	139	112
	до 15. февруари	101	126	157	173	190	209	230	252	278	297	297	297	297	270	235	197	157	126	101
	STD 1/2+1 (3 лица)	122	152	190	209	230	253	278	306	336	360	360	360	360	327	285	237	190	152	122
	до 15. февруари	110	137	171	189	207	228	251	276	303	324	324	324	324	295	257	214	171	137	110

Цените се однесуваат за наем на студио или апартамент, за 7 ноќевања (без превоз)
 Цените се изразени во EUR за уплата во денарска противвредност (1 EUR = 62 MKD)

ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ:

- Употребата на клима уред е бесплатна во објектот ELEKTRA (каде што е достапен)
- Доплата за туристичка такса 0,5 € - 1 € по соба на ден (се плаќа во објектот)
- За уплата на две смени (7 + 7 ноќевања) одобруваме попуст од 10% на втората смена.
- ** Во студио/апартамент дозволено е сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволеният број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител, со одобрение од сопственикот на објектот.
- Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)

ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

- * Организаторот не одговара за квалитетот на интернет конекцијата во местото и објектот на престој.
 - * Собите се превземаат од 14:00 часот по локално време на денот на доаѓање. Собите се напуштаат до 09:00 часот по локално време на денот на заминување.
 - * Бројот на лица кои се сместуваат во собите треба да е соодветен на лицата наведени во ваучерот кој го издава организаторот на патување.
 - Сопственикот нема да дозволи сместување на ненајавени лица.
 - * Цените се објавени во Ценовник бр.2 за Грција, апартаменти 2019, со важност до 30.04.2019 година.
 - * Цените со попуст важат за резервација и 50% нерезервирана уплата до 15.02.2019 година.
 - * При промена на цените (зголемување на цените со објавување на нов ценовник) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.
 - * Во случај на објавување на т.н. Last Minute специјални понуди пред отпочнувањето на аранжманот (поради отказ од клиент, намалена цена од сопственикот за одреден термин, недоволна продажба и сл.) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.
 - * При отказ на аранжманот уплатен по редовни цени, важат условите за отказ објавени во описот на аранжманот или во Општите услови на патување.
- Препорачуваме "Осигурување од ризик - отказ на аранжман" !